

## Член 5

Овој правилник влегува во сила осмият ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

II-бр. 22-21/17  
14 јуни 1971 година  
Белград

Заменик сојузен секретар  
за внатрешни работи,  
Лука Баневиќ, с. р.

## ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ

## ЗА ИЗГРАДБАТА НА СТАНИЦИ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ГОРИВО НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА И ЗА СКЛАДИРАЊЕТО И ПРЕТОЧУВАЊЕТО НА ГОРИВА

311.

Врз основа на членот 11 од Основниот закон за прометот и сместувањето на запаливи течности и гасови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65 и 25/70), во согласност со сојузниот секретар за стопанство, сојузниот секретар за внатрешни работи пропишува

## ПРАВИЛНИК

## ЗА ИЗГРАДБАТА НА СТАНИЦИ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ГОРИВО НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА И ЗА СКЛАДИРАЊЕТО И ПРЕТОЧУВАЊЕТО НА ГОРИВА

## Член 1

Изградбата на станиците за снабдување со гориво на моторните возила што сообраќаат на патиштата и складирањето и преточувањето на горива се вршат на начинот определен со Техничките прописи за изградбата на станици за снабдување со гориво на моторните возила и за складирањето и преточувањето на горива, кои се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

## Член 2

На резервоарите на станиците од членот 1 на овој правилник, во кои се држи гориво со кое се снабдуваат моторните возила, во поглед проектирањето, конструкцијата, опремата и означувањето се применуваат соодветните одредби од Правилникот за изградбата на постројки за запаливи течности и за складирањето и преточувањето на запаливи течности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/71) и од Правилникот за изградбата на постројки за течен нафтен гас и за складирањето и преточувањето на течен нафтен гас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/71), ако со овој правилник не е определено поинаку.

## Член 3

Поимите дадени во Техничките прописи за изградбата на станици за снабдување со гориво на моторните возила и за складирањето и преточувањето на горива, кои се составен дел на овој правилник, ги имаат истите значења како поимите од точката 1 на Техничките прописи за изградбата на постројки за запаливи течности и за складирањето и преточувањето на запаливи течности, кои се составен дел на Правилникот за изградбата на постројки за запаливи течности и за складирањето и преточувањето на запаливи течности.

## Член 4

Во постојните станици за снабдување со гориво на моторните возила мерките на обезбедување предвидени со одредбите на овој правилник мораат да се спроведат во рок од две години од денот на неговото влегување во сила.

## 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Како станица за снабдување со гориво на моторни возила што сообраќаат на патиштата (во понатамошниот текст: станицата) се подразбираат: уредите за снабдување на моторните возила со сите видови течни горива и со течен нафтен гас кога се користи како популско гориво, како и уредите за снабдување со нафта за домаќинствата, цевоводите, резервоарите, објектите за сместување на запослените персонал и други придружни објекти.

Снабдувањето со гориво на моторните возила се врши со уредите определени со овие прописи.

Личата запослени во станиците мораат да бидат обучени во правилно ракување со уредите на станицата и со средствата за гаснење на пожар и запознаени со другите сигурносни мерки.

## 2. ЗОНИ НА ОПАСНОСТ ОД ИЗБУНУВАЊЕ НА ПОЖАР

Зоните на опасност определести со одредбите на точките 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 од Техничките прописи за изградбата на постројки за запаливи течности и за складирањето и преточувањето на запаливи течности, кои се составен дел од Правилникот за изградбата на постројки за запаливи течности и за складирањето и преточувањето на запаливи течности, се однесуваат и на станиците, предвидени со овие прописи.

Зоната I ја опфаќа внатрешноста на резервоарот и на бетонското корито односно на комората доколку постојат, окното над влезниот отвор на резервоарот, окното во кое се сместени приклучоците за полнење (ако се лоцирани одвоено), автоматот за полнење, мерачот на протокот, арматурата и другата опрема што сочинува целост на уредите за полнење.

Зоната II го опфаќа:

- просторот околу окното на влезниот отвор на подземниот резервоар, околу окното во кое се сместени приклучоците за полнење (ако се лоцирани одвоено), околу одливниот цевовод и вентилот, полулучник 3 м мерено хоризонтално и височина 1 м на односното скло, одливниот цевовод и вентилот мерено од почнати;
- просторот околу автоматот за источување на гориво односно околу отворот за источување на авто-цистерна, полулучник 2,5 м мерено хоризонтално и височина 1 м над топот; автомат односно отворот мерено од почнати;
- просторот околу отворот за полнење на популски резервоари на моторните возила што се снабдуваат со гориво на станица и на подвижни садови за нафта за домаќинс-

твата, полупречник 1 м мерено хоризонтално и височина 1 м над стапорот мерено од почвата;

4) просторијата на објектот за сместување на запаслиниот персонал во која се држат запаливи течности ед группите I, II и III.

2.4 Зоната III го спфаќа просторот над склониот терен, широчина 5 м мерено хоризонтално од работ на земјата, II и височина 0,5 м мерено од почвата.

2.5 Во зоната II не смеат да се изградат канализациски отвори за одведување на атмосферски талог, јами и створени канали за кабли и цевоводи.

2.6 По исклучок од одредбата на точката 3.7 ед Техничките прописи за изградбата на постројки за запаливи течности и за складирањето и преточувањето на запаливи течности, хис се составен дел на Правилникот за изградба на постројки за запаливи течности и за складирањето и преточувањето на запаливи течности, во зоните II и III се дозволува влегување и излегување на моторно возило без факач на искри.

### 3. СТАНИЦА

#### 3.1 Изградба на станица

3.1.1 Станицата мора да биде изградена така што зоната III да биде оддалечена од колосекот за парна влечка најмалку 40 м, а од колосекот за дизел или електрична влечка и од излезот од објектите во кои се собираат поголем број луте — најмалку 20 м.

3.1.2 Во зоната III не смеат да се изградат објекти што не ѝ припаѓаат на станицата. По исклучок, може да се дозволи сидот на некој објект што не ѝ припаѓа на станицата да влегува во зоната III ако тој сид нема отвори а има оцак за факање искри и отпорност предвидена за најмалку шест часови.

3.1.3 Во населено место станицата не може да се гради на раскрсница, ниту на таква оддалеченост од раскрсница на која би го попречувала одвивањето на јавниот сообраќај.

3.1.4 Надвор од населените места станица може да се гради само на простор на кој прегледноста на влезот и излезот на пристапниот пат би била обезбедена од двата правца, со тоа што влезот и излезот на тој пат да бидат најмалку 25 м оддалечени од раскрсницата.

3.1.5 Станицата мора да биде одвоена од патот на кој се врши јавен сообраќај со заштитен остров широчина најмалку 50 см.

3.1.6 По исклучок, во помалку прометни улици на населено место станица може да се гради и без заштитен остров ако тоа го одобрите надлежниот орган.

3.1.7 Должината на заштитниот остров не смее да биде помала од растојанието помеѓу два крајни автомати за источување.

3.1.8 Ако на заштитниот остров се поставуваат автомати за источување, широчината на заштитниот остров мора да изнесува најмалку 3 м, а пополнето на погонските резервоари на моторните возила може да се врши само надвор од патот наменет за јавен сообраќај.

3.1.9 Делот на станицата на кој се изградат моторните возила за време на пополнето со гориво не смее да се изгради во кривина и мора да биде бетониран и, по правило, хоризонтален, а по исклучок со наклон до 2%.

3.2 Уреди за снабдување со гориво на моторни возила

3.2.1 Како уреди за снабдување со гориво на моторни возила се подразбираат автоматите за источување во чие кукиште се изгради пумпа за гориво и мерач на протокот, а надзор од

кукиштето се извршува со минтол и за автоматски затворен орган, кога жукаат да бидат одобрени.

- 3.2.2 Автомати за источување кои работат на принципот на самостојување можат да се поставуваат само на станици што не под постојана контрола на запаслиниот персонал и ако тоа го одобрите надлежниот орган.
- 3.2.3 Автоматот за источување мора да има вентил за автоматско затворање во сите положби на пинштолот кога тој е вон употреба.
- 3.2.4 Пинштолот на автоматот за источување мора да биде изведен така што да биде обезбеден јад преполнување и да е оневозможено негово испаѓање при автоматското затворање за време на пополнето на погонскиот резервоар на возилото.
- 3.2.5 Автоматите за источување се поставуваат на тротоар, на остров или на заштитен остров издигнати над нивото на патот најмалку 14 см, и тоа на оддалеченост од најмалку 50 см од работ на тротоар, островот или заштитниот остров, мерено од габаритот на автоматот.
- 3.2.6 Автоматите за источување не смеат да се поставуваат на просторот кој е под нивото на тротоарот на кој се изгради станицата, ниту во или под кој и да биде објект освен под надзреник наменет за тоа.
- 3.2.7 Ако автоматите за исклучување се поставени на тротоар без заштитен основ, широчината на патот на кој се изгради моторното возило за време на пополнето мора да изнесува најмалку 2,5 м, што се изведува со проширување на патот наменет за јавен сообраќај.
- 3.2.8 Ако автоматите за исклучување се поставени на тротоар со заштитен остров или на два или повеќе острови, растојанието помеѓу тротоар и заштитниот остров, помеѓу островот и тротоарот односно помеѓу островите мора да биде најмалку толкувко што да е овозможено непречено разминување на моторните возила.
- 3.2.9 Ако сообраќајот во станицата е регулиран во една насока, растојанието помеѓу островите односно помеѓу тротоарот и островите не смее да биде помало од 3 м.
- 3.2.10 Растојанието помеѓу два автомати за источување мора да изнесува најмалку 2 м, мерено од оската на тие автомати.
- 3.2.11 Автоматите за источување мораат да бидат оддалечени најмалку 5 м од најблискиот уред за контрола на притисокот во пневматиците и за измена на маслото во моторот односно од најблискиот автомат за источување на нафта-та за домаќинствата.
- 3.3 Цевоводи
- 3.3.1 Цевоводите на станицата во поглед на проектирањето, конструкцијата, опремата, испитувањето и означувањето мораат да ги исполнуваат условите предвидени со соодветните одредби на Техничките прописи за изградбата на постројки за запаливи течности и за складирањето и преточувањето на запаливи течности, кои се составен дел на Правилникот за изградбата на постројки за запаливи течности и за складирањето и преточувањето на запаливи течности.
- 3.3.2 Цевоводите се полагаат подземно и мораат да бидат заштитени од корозија, а се спојуваат со непропустливи врски кои мораат да бидат одобрени.
- 3.3.3 Ако цевоводите се полагаат директно во земјата, мораат да се вкопаат најмалку 30 см и да се обложат со слој песок дебел најмалку 15 см. Ако цевоводите минуваат под коловоз, мораат да се заштитат со конструкција која

е статички пресметана да го издржи предвидувањето испарување.

#### 3.4 Резервоари

3.4.1 Горивото за моторни возила, течниот нафтен гас и нафтата за домакинствата мораат да се држат во големина за тоа изградени подземни резервоари кои исклучително се користат како склад за потребите на станицата.

3.4.2 Окното над влезниот отвор на резервоарот односно окното во кое се сместени приклучоците за полнење на резервоарот (ако се лопирани одвоено) се затвора со капак кој може безбедно да се заклучи. На внатрешната страна на капакот на виден начин мора да биде означен видот на горивото што се сместува во резервоарот.

3.4.3 Окното над влезниот отвор на резервоарот односно окното во кое се сместени приклучоците за полнење на резервоарот (ако се лопирани одвоено) мора да биде непропустливо.

3.4.4 Вкупната зафатница на резервоарот на станицата не смеје да изнесува повеќе од  $300 \text{ m}^3$ , со тоа што во нив запаливите течности од групата I да можат да се складираат до  $150 \text{ m}^3$ . По исклучок, вкупната зафатница на резервоарот на станицата изградена надвор од населено место може да изнесува повеќе од  $300 \text{ m}^3$ , ако тоа го одобрни надлежниот орган.

3.4.5 Вкупната зафатница на резервоарот на станицата во која се сместува течен нафтен гас не смеје да изнесува повеќе од  $30 \text{ m}^3$ .

3.4.6 Резервоарот за сместување на течен нафтен гас мора да биде оддалечен најмалку  $10 \text{ m}$  од најблискиот автомат за источување на запаливи течности.

#### 3.5 Објект за сместување на запослените персонал

3.5.1 Во објектот за сместување на запослените персонал можат да се држат масла, мазива, средстава против замрзнување и средства за автокоцметика, пакувани поединечно во херметички затворени садови зафатница до 5 литри.

3.5.2 Ако во објектот за сместување на запослените персонал постои само една просторија, најголемата количина на запаливите течности од групите I, II и III од точката 3.5.1 на овие прописи, што може да се држи во таа просторија, изнесува 200 литри, а најголемата количина на течноста чија температура на запаливост е над  $100^\circ\text{C}$  изнесува 1000 литри.

3.5.3 Во објектот за сместување на запослените персонал можат да се држат запаливите течности од групите I, II и III од точката 3.5.1 на овие прописи во количина до 400 литри, а течноста чија температура на запаливост е над  $100^\circ\text{C}$  во количина до 2000 литри, ако во тој објект постои посебно изградена просторија чија преграда сид нема отвори спрема просторијата за запослените персонал.

3.5.4 Посебната просторија од точката 3.5.3 на овие прописи мора да ги исполнува следните услови:

- 1) огноотпорноста на сидовите да е предвидена за најмалку четири часа;
- 2) подот да е од материјал кој не искри;
- 3) покривот да е изработен од лесен материјал (најголема тежина на конструкцијата на покривот  $50 \text{ kg/m}^2$ );
- 4) да е обезбедена природна или вештачка вентилација.

3.5.5 Просторијата на објектот за сместување на запослените персонал може да се загрева со топла вода, со пара од низок притисок или со топол воздух. По исклучок, ако во објектот за сместување на запослените персонал не се држат запаливите течности од групите I, II и III, за треćeње на таквиот објект може да се користи

ти и печка на нафта за домаќинствата со тоа што објектот да е надвор од зоната II и да има склад со факач на искри.

#### 4. ПРЕТОЧУВАЊЕ НА ГОРИВО

Преточување на гориво од авто-цистерна во резервоар.

4.1.1 За време на преточување на гориво од авто-цистерна во подземниот резервоар на станицата, горивото не смее да се издаза, а просторот околу авто-цистерната и околу окното во кое се сместени приклучоците за полнење на резервоарот мора да биде под постојана контрола и обезбеден од пожар.

4.1.2 Авто-цистерната се спојува на приклучокот на подземниот резервоар со спојници кои мораат да бидат одобрени.

4.1.3 За време на преточувањето на горивото, авто-цистерната мора да биде споена со системот за уземување на резервоарот.

4.1.4 Подземниот резервоар може да се полни со гориво од постројката за складирање на запаливи течности преку цевоводи, ако станицата се наоѓа во склопот на таа постројка.

4.1.5 За време на преточувањето на горивото, моторот на авто-цистерната мора да биде угаснат, а авто-цистерната закочена со рачна кочница и обезбедена од задвижување со подложки поставени под тркалата.

4.1.6 На просторот околу авто-цистерната и околу окното во кое се сместени приклучоците на подземниот резервоар, за време на преточувањето на горивото, дозволен е пристап само на запослените персонал.

4.2 Снабдување со гориво на моторно возило

4.2.1 За време на полнењето со гориво на погонскиот резервоар на моторното возило, моторот на возилото мора да биде угаснат а возилото закочено.

4.2.2 Од отворот на погонскиот резервоар на моторното возило што се полни со гориво сите други возила мораат да бидат оддалечени најмалку  $1 \text{ m}$ .

4.2.3 Полнење на погонскиот резервоар на моторното возило со течен нафтен гас е дозволено само ако возилото има одобрени уреди и инсталации за користење на таков гас.

4.2.4 Есапата за течен нафтен гас не може да се употребува како погонски резервоар на моторното возило.

4.2.5 Преточувањето на течен нафтен гас во погонскиот резервоар на моторното возило се врши само од резервоарот.

4.2.6 Преточувањето на течен нафтен гас мора да се врши на отворен простор изложен на природно струење на воздухот.

4.2.7 За полнење на погонскиот резервоар на моторното возило со течен нафтен гас можат да се употребуваат само електрични или рачни пумпи.

4.2.8 Ако при полнењето на погонскиот резервоар на моторното возило горивото се истури, мораат да се избришат сите површини на кои се истурило горивото. Средствата за бришење и чистење се ставаат во посебни, херметички затворени кантини, кои не смеат да се транспортираат со други отпадоци.

#### 5. ЗАШТИТА ОД ПОЖАР

5.1 Опремата за заштита од пожар се состои од рачни и превозни апарати за гаснење на пожар.

- 5.2. Покрај секом два автоматата за источување МС-ра да се настаѓа по еден рачен апарат за гаснење на пожар капацитет на полнење најмалку 9 kg прав или друго соодветно средство за гаснење на пожар.
- 5.3. Покрај уредите за измена на маслото во МС-брот и за контрола на притисокот во пневматичните мора да се наоѓа еден рачен апарат за гаснење на пожар капацитет на полнење најмалку 9 kg прав или друго соодветно средство за гаснење на пожар.
- 5.4. Во просторијата за сместување на запослените персонал и во посебната простирија од точката 3.5.3 на овие прописи мора да се наоѓа најмалку по еден рачен апарат за гаснење на пожар капацитет на полнење најмалку 9 kg прав или друго соодветно средство за гаснење на пожар.
- 5.5. За време на преточувањето на горивото од авто-цистерна во резервоарот, на местото на кое се врши преточувањето мора да се наоѓа, пригответ за евентуална употреба, еден превозен апарат за гаснење на пожар капацитет на полнењето најмалку 50 kg прав или друго соодветно средство за гаснење на пожар.
- 5.6. По исклучок од одредбата на точката 5.5 на овие прописи, на местото на преточувањето на горивото од авто-цистерната во резервоарот наместо превозниот апарат за гаснење на пожар можат да се користат 6 рачни апарати за гаснење на пожар капацитет на полнењето најмалку 9 kg прав или друго соодветно средство за гаснење на пожар, со тоа што со тие апарати да ракуваат најмалку три лица.
- 5.7. Во близина на местата на кои можноста на иструирање на запаливите течности на станицата е најголема, се поставуваат сандаци со песок зафатнича најмалку 30 m<sup>3</sup>.
- 5.8. Опремата за заштита од пожар мора секојдневно визуелно да се контролира.